

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 297

15 декември 2020, вторник

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4044. <b>Одлука</b> за финансиска поддршка на филмски работници.....	2	4047. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Велика Британија.....	10
4045. <b>Одлука</b> за финансиска поддршка на уметници и на културни работници .....	6	4048. <b>Решение</b> од Комората на извршителите на Република Северна Македонија ..	11
4046. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и содржината на уверението за положен испит за извршители .....	10	4049. <b>Решение</b> за почеток со работа од Нотарска комора на РСМ.....	11
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-68</b>

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4044.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ

#### Член 1

Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на филмските работници.

„Филмски работник“ е лице кое учествува во производство на филм.

„Производство на филм“ се креативни, организационски и финансиски активности за пренесување на филмското сценарио на подлога преку соодветна технологија.

#### Член 2

Постапката за финансиската поддршка на филмските работници, ќе се спроведува преку Агенцијата за филм на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, формиран во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Предмет на финансиската поддршка е исплата на финансиски средства за период од три месеци, во месечен нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00 денари односно 21.500,00 денари, согласно висината на остварениот приход од став 3 алинеја 5 од овој член.

Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде филмски работник - барател на финансиска поддршка, ако:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните пет години работел на минимум три филма поддржани од Агенцијата,
- е невработено лице според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, и
- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до 60.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до 40.000,00 денари, од учество во производство на филм, според евиденцијата на Управата за јавни приходи.

Агенцијата, во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб страна објавува јавен повик за доставување барање за користење на финансиска поддршка на филмскиот работник согласно оваа одлука.

Барателот на финансиската поддршка во рок од три дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 4 на овој член, доставува барање до Агенцијата, кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на финансиската поддршка доставува изјава за исполнетоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.

#### Член 3

За користење на финансиската поддршка на филмските работници одлучува Комисија за финансиска поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).

Директорот на Агенцијата, во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, тројца од редот на вработените во Агенцијата и двајца на предлог на Друштвото на филмски работници на Македонија.

Врз основа на увид во поднесената документација за остварување на финансиска поддршка, Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација

од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок од еден ден од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува до директорот на Агенцијата.

Листата на баратели на финансиска поддршка на филмските работници што имаат доставено комплетна документација, Агенцијата веднаш ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно до Управата за јавни приходи со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената листа е вработено според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно дали го има остварено нето приходот утврден во член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно Управата за јавни приходи во рок од еден ден од денот на доставувањето на барањето од став 4 на овој член, ја известува Агенцијата, за лицата од листата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија, односно за висината на приходите на лицата од листата.

Во рок од еден ден од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука, како и врз основа на комплетноста на документацијата од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до директорот на Агенцијата листа на филмски работници, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.

Директорот на Агенцијата веднаш ги донесува решенијата за утврдување на правото на финансиска поддршка.

Агенцијата, во рок од еден ден од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува донесените решенија.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од еден ден од денот на доставувањето на решенијата од ставот 8 на овој член.

#### Член 4

Доколку со извршена контрола од страна на Агенцијата се утврди дека филмскиот работник го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно оваа одлука, со давање на невините податоци во изјавата од член 2 став 6 на оваа одлука, истиот е должен да ги врати добиените финансиски средства во целост, на сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплатата, со законска затезна камата, во рок од три месеци од денот на извршената исплата на средствата за финансиска поддршка.

#### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на финансиска поддршка на филмски работници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 295/20).

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12089/1  
15 декември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## Прилог 1

До  
Агенцијата за филм на Република Северна Македонија  
Ул „8-ми Март“ бр.4

БАРАЊЕ  
за добивање финансиска поддршка  
на филмски работник

Од филмскиот работник (име и презиме) \_\_\_\_\_, со ЕМБГ  
\_\_\_\_\_ со адреса на живеење на улица \_\_\_\_\_, со трансакциска сметка  
\_\_\_\_\_ депонент на \_\_\_\_\_

Барањето го поднесувам за добивање финансиска поддршка во нето износ од \_\_\_\_\_ денари, за три месеци. (Во овој дел подносителот на барањето треба да ја наведе висината на финансиската поддршка која во нето износ ја бара, а во зависност од приходот во нето износ кој во периодот од јануари до август 2020 година го остварил, односно за остварен приход во нето износ до 80.000,00 денари може да добие финансиска поддршка за три месеци, во месечен нето износ од 14.500,00 денари, за остварен приход во нето износ до 60.000,00 денари, може да добие финансиска поддршка за три месеци во месечен нето износ од 18.000,00 денари и за остварен приход во нето износ до 40.000,00 денари, може да добие финансиска поддршка за три месеци во месечен нето износ од 21.500,00 денари).

Во прилог на барањето доставувам Изјава за исполнетост на условите

\_\_\_\_\_  
Подносител на барањето

## Прилог 2

Јас, (име и презиме) \_\_\_\_\_, со адреса на живеење на \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ и со ЕМБГ \_\_\_\_\_, државјанин на Република Северна Македонија под полна материјална и кривична одговорност, ја давам следната

## ИЗЈАВА

за исполнетост на условите за добивање финансиска поддршка

Јас, (име и презиме) \_\_\_\_\_ изјавувам дека:

- сум државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните пет години (2020, 2019, 2018, 2017, 2016) како филмски работник, работев на производството на следните три филма:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_,

кои се поддржани од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија

- сум невработено лице,
- не сум корисник на пензија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, имам остварено приход во нето износ од \_\_\_\_\_ денари од учество во производство на филм.

Воедно, изјавувам дека не сум опфатен со другите мерки содржани во пакетот 4 за поддршка во справувањето со последиците од КОВИД – 19 кризата за дополнителни категории граѓани и компании на Владата на Република Северна Македонија.

Во случај на утврдување на невистинитост на податоците од оваа Изјава согласен сум да бидат преземени соодветни законски мерки.

Скопје, \_\_\_\_\_ 2020 година.

Изјавил:

\_\_\_\_\_

**4045.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА УМЕТНИЦИ**  
**И НА КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на уметници и на културни работници.

Под уметник, во смисла на оваа одлука, се подразбира физичко лице што создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн. Под уметник во смисла на оваа одлука, се подразбира и самостоен уметник.

Под културен работник во смисла на оваа одлука се подразбира физичко лице кое врши стручни, научно-истражувачки, теориско-критички, едукативни, културски, продуцентски, уметничко-соработнички, менаџерски, специјалистичко-технички или организациски работи во областа на културата, независно од образованието, правниот статус, државјанството, друг вид припадност итн.

Под проекти од областа на културата во смисла на оваа одлука се подразбираат активности од областа на културата, особено од: ликовни уметности, архитектурата и дизајнот; музиката (автор на музички дела и изведувач на музички дела); танцовата уметност и современите изведувачки уметности; литературата, преводот и критиката; драмата (костимограф, сценограф, актер, режисер, сценарист).

**Член 2**

Постапката за финансиската поддршка на уметниците и на културните работници, ќе се спроведува преку Министерството за култура (во натамошниот текст: Министерството), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во

Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, формиран во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Предмет на финансиската поддршка е исплата на финансиски средства за период од три месеци, во месечен нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00 денари односно 21.500,00 денари, согласно висината на остварениот приход од став 3 алинеја 5 од овој член.

Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде уметник или културен работник од член 1 од оваа одлука - барател на финансиска поддршка, ако:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните три години има реализирано, или учествувано во реализација на најмалку пет проекти од областа на културата,
- е невработено лице според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до 60.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до 40.000,00 денари, од вршење на уметнички или стручни работи во културата, според евиденцијата на Управата за јавни приходи.

Министерството, во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб страна објавува јавен повик за доставување барање за користење на финансиска поддршка на уметниците и на културните работници согласно оваа одлука.

Барателот на финансиската поддршка во рок од три дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 4 на овој член, доставува барање до Министерството, кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на финансиската поддршка доставува изјава за исполнетоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

За користење на финансиската поддршка на уметниците и на културните работници одлучува Комисијата за финансиска поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).

Министерот за култура, во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, од редот на вработените во Министерството.

Врз основа на увид во поднесената документација за остварување на финансиска поддршка, Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок од еден ден од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува до министерот за култура.

Листата на баратели на финансиска поддршка на уметниците и културните работници што имаат доставено комплетна документација, Министерството веднаш ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно до Управата за јавни приходи со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената листа е вработено според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно дали го има остварено нето приходот утврден во член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно Управата за јавни приходи во рок од еден ден од денот на доставувањето на барањето од став 4 на овој член, го известува Министерството, за лицата од листата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија, односно за висината на приходите на лицата од листата.

Во рок од еден ден од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука, како и врз основа на комплетноста на документацијата од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до министерот за култура листа на уметници и на културни работници, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.

Министерот за култура веднаш ги донесува решенијата за финансиска поддршка.

Министерството во рок од еден ден од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува донесените решенија.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од еден ден од денот на доставувањето на решенијата од ставот 8 на овој член.

#### Член 4

Доколку со извршена контрола од страна на Министерството се утврди дека барателот на финансиска поддршка го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно оваа одлука, со давање на невистинити податоци во изјавата од член 2 став 6 од оваа одлука, истиот е должен да ги врати добиените финансиски средства во целост, на сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплата, со законска затезна камата, во рок од три месеци од денот на извршената исплата на средствата за финансиска поддршка.

#### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на финансиска поддршка на уметници и на културни работници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 295/20).

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12090/1  
15 декември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

Прилог 1

До  
Министерството за култура  
- Скопје

БАРАЊЕ  
за добивање финансиска поддршка  
на уметници и на културни работници

Од (име и презиме и професија) \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ со  
адреса на живеење на улица \_\_\_\_\_, со трансакциска сметка  
\_\_\_\_\_ депонент на \_\_\_\_\_

Барањето го поднесувам за добивање финансиска поддршка во нето износ од \_\_\_\_\_ денари, за три месеци. (Во овој дел подносителот на барањето треба да ја наведе висината на финансиската поддршка која во нето износ ја бара, а во зависност од приходот во нето износ кој во периодот од јануари до август 2020 година го остварил, односно за остварен приход во нето износ до 80.000,00 денари може да добие финансиска поддршка за три месеци, во месечен нето износ од 14.500,00 денари, за остварен приход во нето износ до 60.000,00 денари, може да добие финансиска поддршка за три месеци во месечен нето износ од 18.000,00 денари и за остварен приход во нето износ до 40.000,00 денари, може да добие финансиска поддршка за три месеци во месечен нето износ од 21.500,00 денари).

Во прилог на барањето доставувам Изјава за исполнетост на условите.

\_\_\_\_\_  
Подносител на барањето



## Прилог 2

Јас, (име, презиме и професија) \_\_\_\_\_, со адреса на живеење на \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ и со ЕМБГ \_\_\_\_\_, државјанин на Република Северна Македонија под полна материјална и кривична одговорност, ја давам следната

## ИЗЈАВА

за исполнетост на условите за добивање на финансиска поддршка

Јас, \_\_\_\_\_ (име и презиме, професија) изјавувам дека:

- сум државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните три години (2020, 2019, 2018) имам реализирано, односно учествувано во реализација на најмалку пет проекти од областа на културата и тоа:
  1. \_\_\_\_\_ (назив, опис и година на реализација на проектот и во кое својство барателот учествувал во реализација на проектот)
  2. \_\_\_\_\_ (назив, опис и година на реализација на проектот и во кое својство барателот учествувал во реализација на проектот),
  3. \_\_\_\_\_ (назив, опис и година на реализација на проектот и во кое својство барателот учествувал во реализација на проектот),
  4. \_\_\_\_\_ (назив, опис и година на реализација на проектот и во кое својство барателот учествувал во реализација на проектот),
  5. \_\_\_\_\_ (назив, опис и година на реализација на проектот и во кое својство барателот учествувал во реализација на проектот).
- сум невработено лице,
- не сум корисник на пензија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, имам остварено приход во нето износ од \_\_\_\_\_ денари, од вршење на \_\_\_\_\_.

Воедно, изјавувам дека не сум опфатен со другите мерки содржани во Пакетот 4 за поддршка во справувањето со последиците од КОВИД – 19 кризата за дополнителни категории граѓани и компании на Владата на Република Северна Македонија.

Во случај на утврдување на неистинитост на податоците од оваа Изјава согласен сум да бидат преземени соодветни законски мерки.

Скопје, \_\_\_\_\_ 2020 година.

Изјавата ја дава:

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4046.

Врз основа на член 249 став (4) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/20), министерот за правда донесе

## П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ

## Член 1

Во Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и содржината на уверението за положен испит за извршители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 47/19), во членот 7 став (4) се додава нова реченица која гласи:

„Претседателот и членовите на комисијата за проверка на знаењето на кандидатите на писмениот дел на испитот на извршители можат да го спроведат преку системот за далечинско оценување и проверка на знаењето, со примена на средства за електронска комуникација кои обезбедуваат двонасочна комуникација при реализација на испитот без заедничко физичко присуство на учесниците на активноста, и тоа преку видео-конференциска платформа.“

## Член 2

Во членот 8 став (2) се додава нова реченица која гласи:

„Претседателот и членовите на комисијата, проверката на знаењето на кандидатите на усмениот дел на испитот на извршители можат да го спроведат преку системот за далечинско оценување и проверка на знаењето, со примена на средства за електронска комуникација кои обезбедуваат двонасочна комуникација при реализација на испитот без заедничко физичко присуство на учесниците на активноста, и тоа преку видео-конференциска платформа.“

## Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2935/1

15 декември 2020 година  
СкопјеМинистер за правда,  
м-р **Бојан Маричиќ**, с.р.АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  
ВЕТЕРИНАРСТВО

4047.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

## Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Велика Британија:

- Западен Јоркшир/West Yorkshire,
- Есекс/Essex и
- Суфолк/Suffolk.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноевии (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби - писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени.

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.





# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020297

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.